

Општи информации за обуката „Фризер – основен курс“

Главната цел на програмата е кандидатите да се стекнат со знаење, вештини и компетенции потребни за занимањето „Фризер“. Програмата претставува основен курс и е составена од пет тематски целини кои ќе му помогнат на учесникот да стекне знаење и вештини потребни за извршување на активностите поврзани со работното место „Фризер“. Според наставниот план обуката трае 230 часа, во кои се застапени теоретски предавања распоредени во 5 тематски целини согласно кои учесникот треба да познава основни принципи за планирање и организирање на работата, да применува правила во комуникацијата и работата со клиентите, да применува соодветна технологија за работа и правилна употреба на козметички препарати, да поседува основни познавања од дерматологија, за потоа теоретски стекнатите знаења да се потврдат и надградат за време на практичната настава кај работодавач. Теоретските предавања кои ќе се реализираат во Стопанската комора на Македонија траат 70 часа а ќе се реализираат во период од четири недели (5 работни дена, со можност за предавања во сабота) додека пак практичната настава која ќе се спроведува во фризерско студио трае 140 часа и истите ќе се реализираат во период од шест недели (5 работни дена со можност за практична настава во сабота). За оценување се предвидени 20 часа.

Теоретскиот дел ќе се реализира во соработка со професор од средно стручно училиште со завршени студии по биотехнологија и професор со завршени студии по медицина, а практичниот дел во соработка со фризер со долгогодишно искуство и соодветна образовна подготовка кој ќе биде ментор на учесниците.

По завршувањето на секоја тематска целина учесниците во програмата ќе бидат оценувани врз основа на нивниот напредок. По успешно завршената програма и позитивната оценка на завршниот испит учесникот добива Сертификат за работна оспособеност за програмата „Фризер – основен курс“. По завршување на програмата учесникот ќе биде способен да:

- комуницира со соработниците и клиентите;
- користи основна стручна терминологија;
- води грижа за својата безбедност, како и за безбедноста на клиентите и соработниците;
- чисти и дезинфицира простор, фризерски прибор и апарати
- правилно употребува и одржува фризерски прибор и апарати;
- избира препарати за миеење во зависност од состојбата на косата и скалпот;
- избира техники на миеење и масажа на коса и скалп;
- одредува квалитет на коса и скалп;
- мие коса и скалп;
- познава основни видови на патолошки промени на кожа и коса;
- потстрижува, обликува и бои коса;

- избира алат, прибор и материјали за изведување на различни техники на потстрижување на коса;
- избира алат, прибор и материјали за изведување на различни техники на обликување на коса;
- избира алат, прибор и материјали за изведување на различни техники на боење на коса.

Во врска со уписите и другите детали поврзани со програмата контактирајте не:

Борис Тримчев

моб: 072 207 091

Е-адреса: boris@mchamber.mk

Симона Ристоска

тел: 02 32 44 067

Е-адреса: simona@mchamber.mk

Посетете не и на нашиот **Facebook** профил и бидете во тек со сите обуки кои ги нудиме!